

ДО
ЈУ МЕГУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА
РАБОТА _____

БАРАЊЕ

за остварување на право на еднакратна парична помош за новороденче

Од _____ со стан на ул. - _____
бр. _____
/име и презиме на родител-старател/

ЕМБГ /_____/ Населено место /Општина _____
л.к.бр. _____ издадена од МВР _____.

Назив на банка во која подносителот на барањето има отворено трансакциска сметка
и број на трансакциска сметка _____.

Податоци за престојувалиште (само доколку се разликува од податоците во личната карта):

_____ улица и број _____ населено место _____ општина _____

Барам да ми се признае право на едно кратна парична помош за новороденче за детето

_____ родено на ден _____
20__ год. (име, име на еден од родителите и презиме)

во _____ и е _____ дете.
/ првородено/ првопосвоено,)

_____ родено на ден _____
20__ год. (име, име на еден од родителите и презиме)

во _____ и е _____ дете.
(второродено/второпосвоено/

Прилози кон барањето кои ги поднесува подносителот:

1. Важечка лична карта на мајката – се доставува на увид за докажување на идентитетот, државјанството и постојаното место на живеење на мајката од најмалку 12 месеци непрекинато на територија на Република Северна Македонија до денот на раѓањето на детето, а доколку подносител на барањето е таткото се доставува важечка лична карта од мајката на детето на увид за докажување на постојаното место на живеење на мајката, и важечка лична карта на таткото за докажување на идентитетот, државјанството и постојаното место на живеење од најмалку 12 месеци непрекинато на територија на Република Северна Македонија до денот на раѓањето на детето;
2. Мајчина книшка на увид за мајката со копија на страници 3, 5 и 7 или потврда од избран лекар- специјалист по гинекологија и акушерство за редот на раѓање на детето/децата, а за посвоено дете потврда дека мајката нема прво/второ живородено дете; и
3. Копија од трансакциска сметка.

НАПОМЕНА: Барањето со доказите се поднесуваат до центарот за социјална работа надлежен за подрачјето на кое мајката има постојано место на живеење,.

Во случај кога мајката не е државјанин на Република Северна Македонија, а склучила брак со државјанин на Република Северна Македонија и има лична карта за странец издадена од Министерство за внатрешни работи, барањето за остварување на правото на еднакратна парична помош за новороденче го поднесува таткото до центарот за социјална работа надлежен за подрачјето на кое таткото има постојано место на живеење.

I.Податоци за мајката

_____	ПРИП.НА ЗАЕДНИЦА	ШКОЛСКА ПОДГОТОВКА	СТАТУС
-------	---------------------	-----------------------	--------

(Презиме, татково име и име)			
Адреса _____ _____ улица и број _____ место <hr/> ОПШТИНА _____	1.Македонска 2.Албанска 3.Турска 4.Влашка 5.Српска 6.Ромска 7.Бошњачка 8.Не се изјасниле 9.Други	1.Без образование 2.НКВ 3.ПКВ 4.КВ 5.ВКВ 6.Со непотполно осн.образование 7.Основно образование 8.Средно образов. 9.Вишо образов. 10.Високо образов. 11.м-р на науки 12. д-р на науки 13.Друго	1.Вработена 2.Невработена 3.Друг статус _____ _____
Раѓањето настанало на: _____ 20____ година _____ /место/	ЕМБГ НА МАЈКАТА _____ Л.К.Бр. _____ ДРЖАВЈАНСТВО _____		

II. Податоци за сите членови на семејството

Ред Бр.	Име и презиме	Единствен матичен број на граѓанинот	Сродство	Ден, месец и год. на раѓ.	Место на раѓање	Занимање	Припадност на заедница
1.		////////////////////					
2.		////////////////////					
3.		////////////////////					
4.		////////////////////					
5.		////////////////////					

ИЗЈАВА

Јас _____, под полна кривична, морална и материјална одговорност изјавувам дека наведените податоци во барањето се вистинити.

_____ 20__ год.

(датум)

Подносител на барањето,

(име, татково име и презиме)

Ослободено од плаќање на административна такса